

Член 4

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд од времен карактер објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76 /2013.

Бр. 01 – 1145/4
5 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2419.

Врз основа на член 190 и член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 5.7.2013 година го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

Член 1

Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестициски советник („Службен весник на РМ“ бр. 110/2006), во членот 4 став 1,

- точка 1 зборовите „бројот на лична карта и единствениот матичен број“, се бришат.

Член 2

Членот 6 став 1 се менува и гласи:

„Комисијата е должна по барањето за обновување на дозвола за инвестициски советник да одлучи во рок од 30 календарски дена од денот на доставување на барањето до Комисијата,“.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен весник на Република Македонија.

Бр. 08 – 1239/1
5 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2420.

Врз основа на член 190 и член 120 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 5.7.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН НА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИФАКАЊЕ НА НАЛОГ ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР.6/2007)

Член 1

Во Правилникот за начин на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност во Прилогот број 1 Потврда за прифаќање на налогот за продажба број _____ од зборовите „Матичен број: (се означува ЕМБГ; број на пасош на странско физичко лице, матичен број на правно лице) _____“ се бришат.

Член 2

Во Прилогот број 2 Потврда за прифаќање на налогот за купување број _____ од зборовите „Матичен број: (се означува ЕМБГ; број на пасош на странско физичко лице, матичен број на правно лице) _____“ се бришат.

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начин на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 08 – 1245/1
5 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2421.

Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12, 72/13), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – радио, на државно ниво бр. 07-72 од 17.4.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/13) и Заклучокот бр. 02-3103/2 од 15.7.2013 година, на 35-та седница, одржана на 15.7.2013 година, ја донесе следната